

Здружение за остварување на заеднички интереси на банките и унапредување  
на нивното работење

**МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје**



Македонска Банкарска Асоцијација

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  
ВО 2019 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2020 година

## Содржина

<b>Вовед .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Реализирани активности .....</b>	<b>4-15</b>
<b>2. Склучени Меморандуми за соработка .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Финансиски извештај .....</b>	<b>16</b>
<b>Заклучок .....</b>	<b>17</b>

## **Вовед**

На еднаесетата седница на Собранието на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА одржана на 11.06.2019 година д-р Маја Стевкова- Штериева беше едногласно избрана за нов претседател на Асоцијацијата.

Актуелниот Главен финансиски директор и член на Управниот одбор на Комерцијална Банка АД Скопје дојде на местото на Коста Митровски, кому според Статутот поради престанок на неговата функција како член на Управен одбор на банка предвреме му заврши мандатот.

Новоизбраната претседателка по назначувањето на функцијата истакна дека МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА е важен чинител во банкарскиот сектор во државата и иако дејствува како самостоен субјект релативно кратко време, во изминатиот период реализираше повеќе значајни активности.

Особено значаен е успехот на претставниците на Република Северна Македонија, младите велешани Викторија Панова и Марко Инѓилизов, кои во конкуренција на финалисти од дваесет и осум европски земји го освоија второто место на финалето на Европскиот квиз на пари што се одржа во Брисел, Белгија.

Ова претставуваше голем успех не само за Панова и Инѓилизов, туку и за МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и нашата земја, афирмирани преку постигнатиот резултат на меѓународното натпреварување кое по вторпат го организираше Европската банкарска федерација.

Учеството во овој европски проект за финансиска едукација како и присуство на претседателството на состаноците на асоцијативните членки допринесоа за зајакнување на соработката на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА со Европската банкарска федерација.

Воедно МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ја продолжи воспоставената успешна соработка со Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии на Република Северна Македонија и останатите државни институции во земјата.

Продолжи и соработката со меѓународните институции, се одржаа работни состаноци со мисијата на Меѓународниот монетарен фонд (на 10.07.2019 и 08.11.2019 година) и со претставници на European Banking Authority (на 13.11.2019 година).

На 30.09.2019 година имавме работна средба со Претседателот на Република Северна Македонија, д-р Стево Пендаровски, на која се дискутираше за значајни теми за банкарскиот сектор во нашата земја и предложените нови законски решенија кои треба да бидат усогласени со правната регулатива на Европска Унија.

На предногодишно дружење МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА им додели благодарници за особен придонес во работата во 2019 година на:

Бојана Цветковска Панчевска (Комерцијална банка АД Скопје) и Дијана Рикаловска (Шпаркасе банка Македонија АД Скопје) од Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со прописи,

Ирена Кузманоска (Охридска банка АД Скопје) од Комисијата за сметководство, даноци и МСФИ,

Андреј Ефтимов (НЛБ банка АД Скопје) од Комисијата за документарно работење,

Билјана Митевска( Комерцијална банка АД Скопје) од Комисијата за платен промет во земјата и странство,

Ѓорѓи Палевски( Еуростандард банка АД Скопје) од Комисијата за работа со хартии од вредност и

Ратка Тиричовска( Стопанска банка АД Скопје) за континуираната маркетинг поддршка на Македонската банкарска асоцијација.

### **1. Реализирани активности согласно Програма за 2019 година за дејствување на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА**

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 година ги предвиде следните активности:

- редовно одржување седници на Собранието на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ( во текот на целата година)
- учество во Европскиот квиз на пари (јануари/мај 2019)
- учество на 48 состанок на асоцијативните членки на Европската банкарска федерација ( 19-20 мај 2019 во Баку, Азарбеџан)
- присуство на годишна средба на гувернерите од регионот ( пролет 2019, Хрватска)
- учество на 49 состанок на асоцијативните членки на Европската банкарска федерација (25 септември 2019 во Брисел, Белгија)
- присуство на Европскиот банкарски самит (26 септември 2019 во Брисел, Белгија)
- организирање прослава по повод Светскиот ден на штедење (31 октомври 2019, Скопје) во соработка со Фондот за осигурување на депозити на РМ
- организирање состаноци со банкарските асоцијации од регионот заради јакнење на угледот на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА (во текот на целата година)
- основање едукативен центар при МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА
- превземање активности за администрирање на каматната стапка СКИБОР
- превземање активности за учество на проекти
- организирање едукативни настани, работилници, кампањи, јавни акции и други настани самостојно и во соработка со соодветни институции (во текот на целата година)

- учество на претставници на комисиите на семинари, работилници и други настани од областа на нивно работење (во текот на целата година)
- давање мислења до сите надлежни органи и институции по однос на подготвени текстови на предлози на законски, подзаконски прописи и останати акти што се однесуваат на работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, подготвување иницијативи и барања за изготвување на потребните акти и прописи, односно изменување и дополнување на постоечки акти и прописи во согласност со потребите и интересите на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ( во текот на целата година)
- редовно известување на јавноста за работењето, соопштенија за тековните активности и програмските задачи преку одржување на интернет страница со ажурирани податоци, како и користење на медиуми (интернет портали, печат, радио и телевизија).

Извештајот за реализираните активности во 2019 година опфаќа преглед на главните активности за спроведување на Програмата за дејствување на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 година.

Во извештајот се вклучени активностите на органите на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, комисиите, работните групи и Одборот за избор и следење на референтни банки.

- **редовно одржување седници на Собранието на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА**, одржани седум седници:
  - ✚ Девета седница на Собрание одржана на 07.03.2019 година на која се усвои Завршната сметка и Извештајот за работа за 2018 година и се усвоија Правилата за објавување на национална референтна каматна стапка – НРКС/верзија 02;
  - ✚ Десета седница на Собрание одржана на 03.04.2019 година на која се презентираа тековните и очекуваните активности на Комисиите на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА;
  - ✚ Единаесета седница на Собрание одржана на 11.06.2019 година на која се донесе Одлука за констатирање престанок на функцијата Претседател на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и Одлука за избор на Претседател на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА;
  - ✚ Дванаесета седница на Собрание одржана на 05.07.2019 година на која се прифати Информациска информација за утврдување потреба за дополнителен кадар во МБА и се одржа презентација на Funderbeam Crowdfunding платформа наменета за прибирање на инвестициски/ основачки капитал за старт ап или иновативни компании;

- ✚ Тринаесета седница одржана на 16.09.2019 година на која беше усвоен Извештајот за реализирани активности во првата половина на 2019 година, прифатен предлогот за потпишување Меморандум за соработка со Банкарската асоцијација на централна и источна Европа – Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE). Беше прифатено барањето од АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари за регистрирање на седиштето во просториите на МБА и усвоена Одлука за формирање на Комисија за човечки ресурси;
- ✚ Четиринаесета седница одржана на 20.11.2019 година на која беше донесена Одлука за учество на МБА на Европскиот квиз на пари во 2020 година како и Одлука за прифаќање на понудата на Еуропоинт Системс ДОО Белград, Србија за систем за пресметка на СКИБОР. На седницата, работната група го образложи добиениот предлог за нова структура на основачкиот капитал на фондацијата АБИТ-Академија за банкарство и информатичка технологија Скопје. Беше отворена дискусија која заврши со усогласен став на сите присутни односно се донесе заклучок да не се прифати понудата и сите понатамишни преговори со АБИТ да се стават во мирување;
- ✚ Петнаесета седница одржана на 27.12.2019 година на која беа усвоени „Принципи за одговорно банкарство“ беше донесена Програма и Финансиски план за 2020 година како и Одлука за назначување претседавач и заменик претседавач на Комисијата за човечки ресурси.

**- учество во Европскиот квиз на пари (јануари/мај 2019):**

- ✚ организирање на работна средба за подготовка за натпреварот „Европски квиз на пари“ на 22.02.2019 година во Народна банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: НБРСМ) со координаторите на училиштата пријавени на натпреварот за презентирање на материјалот изработен од НБРСМ и Комисијата за хартии од вредност,
- ✚ подготвени прашања за подготвителни тестови,
- ✚ организирање на два подготвителни теста за тестирање на знаењето на пријавените ученици:
  - прв подготвителен тест одржан на 13.03.2019 година,
  - втор подготвителен тест одржан на 20.03.2019 година
- ✚ подготвени прашања за националниот натпревар,
- ✚ организирање на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ на 27.03.2019 година во просториите на Економски факултет-Скопје на кој

- учествуваа 150 класа – 300 ученици од основните и средните училишта на Република Северна Македонија и нивните ментори,
  - ✚ организирање на настан по повод доделување на Благодарници за особен придонес при спроведување на натпреварот „Европски квиз на пари“ на 16.04.2019 година,
  - ✚ учество на победниците на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ на работилница организирана од страна на Европска банкарска федерација во Брисел, Кралство Белгија на 06.05.2019 година,
  - ✚ учество на финалето на „Европскиот квиз на пари“ на 07.05.2019 година во Брисел, Кралство Белгија и освојување на второ место,
  - ✚ учество на победниците на националниот натпревар на утринска програма на МРТ 1, ТЕЛМА, СИТЕЛ телевизија,
  - ✚ организирање на завршен настан на 12.06.2019 година и наградување на победниците на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ за освоеното второ место на финалето во Брисел, Кралство Белгија
- **учество на 48 состанок на асоцијативните членки на Европска банкарска федерација од 18-21.05.2019 во Баку, Република Азербејџан** на кој Заменик претседателот на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА одржа презентација на тема: Република Северна Македонија - макрекономијата и развојот на банкарскиот сектор<sup>1</sup>.
  - **присуство на годишна средба на гувернерите од регионот (пролет 2019, Хрватска)** Претседателот и Заменик претседателот на МБА присуствуваа на годишна средба на гувернерите од регионот 14-15.03.2019 година во Савудрија, Република Хрватска
  - **учество на 49-тиот состанок на асоцијативните членки на Европската банкарска федерација**  
Претседателот и Заменик претседателот на МБА присуствуваа на состанокот што се одржа на 02.10.2019 во Брисел, Кралство Белгија.
  - **присуство на Европскиот банкарски самит**  
Претседателот и Заменик претседателот на МБА присуствуваа на Европскиот банкарски самит што се одржа на 03.10.2019 во Брисел, Кралство Белгија.
  - **организирање прослава по повод Светскиот ден на штедење 31-ви октомври во соработка со Фондот за осигурување на депозити на РСМ**  
На Светскиот ден на штедењето 31-ви октомври Македонската Банкарска Асоцијација и Фондот за осигурување депозити организираа едукативен настан кој за цел имаше стимулирање на знаењата и развивање на навиките за штедење кај младите. По презентацијата на Европскиот квиз на пари, учениците и студентите ги проследија

<sup>1</sup> Toni Stojanovski M.Sc., Republic of North Macedonia Macroeconomics and Banking Sector Development, May 2019

презентациите на промотивните штандови на Фондот за осигурување на депозити и членките на МБА.

Традиционално, на свечениот дел од настанот им беа доделени плакети на најдобрите службеници за 2019-та година. Признанија добија 37 службеници од сите банки, двете штедилници, Клириншка куќа КИБС и Македонско кредитно биро.

- **организирање состаноци со банкарските асоцијации од регионот заради јакнење на угледот на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА**

- ✚ Одржан работен состанок со главниот извршен директор на Косовската банкарска асоцијација, г-дин Петрит Балија, и г-дин Адлум Рамадани, одговорен за медиуми и комуникации на 09.10.2019 година
- ✚ Присуство на Извршниот секретар на Асоцијацијата на работна средба организирана од страна на Грчката банкарска асоцијација во Атина, Република Грција која што се одржа на 15 и 16.10.2019 година и на која беше формиран Интербанлански форум на банкарските здруженија
- ✚ Учество на Претседателката и Заменик Претседателот на 39-тата Регионална Конференција на БАЦЕЕ во Будимпешта, Република Унгарија на 28.10.2019 година

- **активности за администрирање на каматната стапка СКИБОР:**

- ✚ формирање на Одбор за избор и следење на референтни банки
  - одржување седници на Одборот за избор и следење на референтни банки на 26.03.2019, 21.06.2019, 27.09.2019 и 26.12.2019 година, извештаите од одржаните седници се објавени на веб страната
  - Донесена Одлука за прифаќање на понудата на Еуропоинт Системс ДОО Белград, Србија за систем за пресметка на каматната стапка СКИБОР

- **организирање едукативни настани, работилници, кампањи, јавни акции и други настани самостојно и во соработка со соодветни институции (во текот на целата година),**

- ✚ организирана работна средба за подготовка за натпреварот „Европски квиз на пари“ на 22.02.2019 година во Народна банка на Република Северна Македонија со координаторите на училиштата пријавени на натпреварот за презентирање на материјалот
- ✚ учество во организација на „Регионалната конференција за факторинг како алтернативен начин на финансирање“ во соработка со проектот на УСАИД за факторинг, имплементиран од Фактор Труст на 14.05.2019 година



- ✚ Презентација на Funderbeam Crowdfunding платформа наменета за прибирање на инвестициски/основачки капитал за стартап или иновативни компании одржана на 05.07.2019 година
  - ✚ Презентација од областа на ризици на г-дин Димитриос Горанитис, Делoit Романија одржана на 04.07.2019 година во соработка со Делиот Скопје, во просториите на Асоцијацијата
  - ✚ На 16.07.2019 година одржан останок со претставници на АТТФ МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за воспоставување на соработка и користење на обуки, семинари и тренинзи од House of Training, Луксембург
  - ✚ На 01.08.2019 година министерката за труд и социјална политика Мила Царовска со својот тим го промовираше новиот Закон за практиканство пред претставниците на членките на Македонската банкарска асоцијација.
  - ✚ Презентација на тема „Физибилити студија за потребата од олеснување на финансиските трансакции во синџирот на добавувачи (кооперанти) со фокус во аграрниот сектор“ во соработка со Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем и Проектот на УСАИД за факторинг во просториите на МБА одржана на 22.08.2019 година
  - ✚ Презентација на Програмата на Фондот за иновации и технолошки развој, од страна на директорот Јован Деспотовски одржана на 17.09.2019 година
  - ✚ Презентација на тема: „Best practices for managing NPLs in Eastern Europe“ во соработка со ЕОС Матрикс во просториите на Асоцијацијата на кој гости презентери беа г-дин Марвин Рамке, член на Управниот одбор на ЕОС Групацијата задолжен за Источна Европа и г-ѓа Катерина Бошевска, генерален директор на ЕОС Матрикс Македонија и ЕОС Матрикс Косово одржана на 09.10.2019 година
  - ✚ Едукативен настан „Запознај го Фондот за осигурување на депозити“ одржан во 04.12.2019 во центарот за дизајн и иновации „Јавна соба“.
- **учество на претставници на комисиите на семинари, работилници и други настани од областа на нивно работење (во текот на целата година):**
- ✚ учество на работилници на TAIEХ на претставници на Комисијата за работење со хартии од вредност 02.2019
  - ✚ презентација на 24.01.2019 за имплементација на Проектот IPA 2/ EUIF 2014 „Развој и реинженеринг на деловни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем“

- ✚ презентација на 31.01.2019 година во просториите на МБА на измените на условите за добивање на субвенционирани станбени кредити, подготвени од Министерството за финансии, презентирани од министерот Драган Тевдовски
- ✚ 20-та годишна конференција на Македонска берза АД Скопје во Охрид од 28-29.03.2019 година
- ✚ учество на претставници на Комисијата за работење со хартии од вредност на првата официјална мисија-средба со претставници од ИНФЕ-ОЕЦД
- ✚ семинар „Трансферни цени – промени во даночната регулатива за трансферни цени и нивно влијание врз даночните обврзници“ на 14.05.2019 организиран од Делоит Скопје
- ✚ тркалезна маса „Спроведување на извршување над недвижен имот опишан во лист за предбележба на градба (член 205-а) на 18.05.2019
- ✚ присуство на семинар на Комората на извршители на тема извршување врз основа на лист за предбележување одржан во Струга на 18-19.05.2019 година
- ✚ на 28.05.2019 година централен настан пред платото на Министерството за финансии под мотото “Едуцирај се, забавувај се”
- ✚ учество во реализацијата на Деновите на финансиската писменост, кои се одржаа од 29 до 31 мај 2019 година, во организација на Народната банка и другите регулаторни финансиски институции
- ✚ свечен настан во просториите на Народна банка по повод завршување на Деновите на финансиска писменост и доделување на награди на победниците на Европскиот квиз на пари на 31.05.2019
- ✚ присуство на состанокот на Групата за финансиска едукација на Европската Банкарска Федерација 03-04.06.2019 година во Белград, Република Србија
- ✚ Конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура: Отворени врати за менување на платежниот пејсаж, 3-5 јуни 2019 година, Охрид
- ✚ присуството на семинарот на Комора на извршители 18-19.05.2019 година
- ✚ Присуство на работна средба одржана на 10.07.2019 година на фокус група за процедурите за следење, мониторирање и насочување на климатските финансии во Република Северна Македонија како дел од проектот: "Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд" поддржан од Кабинетот на Заменик претседателот на Владата задолжен за

економски прашања, во улога на Национално назначен орган за Зелениот климатски фонд

✚ Учество на членови од Комисијата за работење со хартии од вредност на работилница на тема „Предизвици при спроведувањето на Директивата 2014/65/EУ за пазари на финансиски инструменти (МИФИД2) одржана на 24.09.2019 година

✚ Учество на Заменик претседавачот на Правната Комисија, Горазд Поповски и Теодора Гушкова-Проданова, член на Правната Комисија на *Конференција за балканска извршна исправа*, одржана на 16.10.2019 во Будва, Црна Гора на покана на Комората на извршители на РСМ

- **давање мислења до сите надлежни органи и институции по однос на подготвени текстови на предлози на законски, подзаконски прописи и останати акти што се однесуваат на работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, подготвување иницијативи и барања за изготвување на потребните акти и прописи, односно изменување и дополнување на постоечки акти и прописи во согласност со потребите и интересите на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ( во текот на целата година):**

Доставени мислења и забелешки на Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Одлуката за идентификација на клиенти, Упатството за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација, Законот за измени и дополнување на Законот за процена, Законот за девизно работење по влегување во сила на Одлуката за премин во втората фаза на асоцијација меѓу РСМ и ЕЗ и нејзините членки, Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот, Упатството за начинот на работење со ХВ за брокерските куќи и овластени банки надвор од РСМ, Законот за данок на личен доход, Законот за финансиски инструменти, Законот за проспекти за хартии од вредност и обврски на издавачите за транспарентност.

До Претседателот на Владата и Заменик на Претседателот на Владата на Р.С. Македонија се доставени коментари и забелешки на работниот текст на Законот за платежни услуги и платни системи.

✚ соработка со Министерството за финансии, Министерството за правда, Народната банка на Република Северна Македонија, Комисијата за хартии од вредност, Управата за финансиско разузнавање, Централниот Регистар на РСМ, Комората на извршители, Комората на проценувачи, Нотарската Комора, Фондот за осигурување на депозити, Македонска берза, Централен депозитар за хартии од вредност

- **редовно известување на јавноста за работењето, соопштенија за тековните активности и програмските задачи преку одржување на интернет страница со**

**ажурирани податоци, како и користење на медиуми (интернет портали, печат, радио и телевизија**

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА се залага за транспарентност и за навремено информирање на јавноста за најзначајните аспекти од работењето на асоцијацијата. Во 2019 година информирањето се вршеше преку соопштенија за јавност и по пат на објавување содржини на интернет-страната на здружението ([www.mba.mk](http://www.mba.mk)).

На интернет-страната се објавуваа најважните заклучоци од одржаните седници на Собранието на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, известувања за одржаните состаноци на комисиите, известувања за организирани настани, презентации, учество на семинари, награди на членовите, на македонски и на англиски јазик

- други активности:

✚ Дневно објавување на референтната каматна стапка СКИБОР

✚ Месечно објавување на Националната каматна стапка НРКС

На 24.07.2019 година е склучен Договор за ИТ опрема со АД Македонски телеком АД Скопје за користење на услугата windows 10 pro.

Како постојани работни тела во рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА функционираат следните комисии:

- Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи,
- Правна комисија,
- Комисија за сметководство, даноци и МСФИ,
- Комисија за ризици,
- Комисија за ликвидност,
- Комисија за платен промет во земјата и во странство,
- Комисија за документарно работење,
- Комисија за информативна сигурност,
- Комисија за работење со хартии од вредност,
- Комисија за човечки ресурси.

Во 2019 година Комисиите при МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА имаат одржано 47 состаноци и тоа:

- Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи:
  1. состанок одржан на 08.04.2019 година со експерти од Советот за Европа, Кралство Белгија за ВС во просториите на Управата за финансиско разузнавање,
  2. состанок одржан на 18.04.2019 година
  3. состанок одржан на 21.06.2019 година

4. состанок одржан на 18.09.2019 година
  5. состанок одржан на 27.09.2019 година
  6. состанок одржан на 18.10.2019 година со Управата за финансиско разузнавање, претставници на Народна банка и членовите на Управните Одбори на членките на МБА во просториите на Асоцијацијата на тема примената на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам во однос на регулацијата на нерезидентните сметки
  7. состанок одржан на 21.10.2019 година со Комисијата за платен промет во земјата и странство за примената на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам во однос на регулацијата на нерезидентните сметки
  8. состанок одржан на 12.11.2019 година
  9. состанок одржан на 27.11.2019 година со директорот на Управата за финансиско разузнавање, г-дин Блажо Трендафилов
  10. состанок одржан на 02.12.2019 година
  11. состанок одржан на 23.12.2019 година
- Правна комисија:
    1. состанок одржан на 11.03.2019 година со Комората на извршители за новите обрасци согласно Законот за именување и дополнување на Законот за извршување во просториите на Комората,
    2. состанок одржан на 24.04.2019 година
    3. состанок одржан на 23.09.2019
    4. состанок одржан на 28.10.2019
    5. состанок одржан на 19.12.2019
  - Комисија за сметководство, даноци и МСФИ:
    1. состанок одржан на 11.03.2019 година со претставници на Комисијата за ризици за иницијативата во врска со Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот и нејзината примена по измените на Одлуката за методологија за кредитен ризик применлива од 01.07.2019,
    2. состанок одржан на 11.03.2019 година
    3. состанок одржан на 02.10.2019
  - Комисија за ризици:
    1. состанок одржан на 11.03.2019 година со претставници на Комисијата за сметководство, даноци и МСФИ за иницијативата во врска со Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот

- и нејзината примена по измените на Одлуката за методологија за кредитен ризик применлива од 01.07.2019,
2. состанок одржан на 28.03.2019 година
  3. состанок одржан на 01.11.2019 година
- Комисија за ликвидност:
    1. состанок одржан на 09.04.2019 година
    2. состанок одржан на 29.11.2019 година
  
  - Комисија за платен промет во земјата и во странство
    1. 23.08.2019 – Состанок на Претседателката на МБА со членовите на Комисиите во врска со Законот за платежни услуги
  
  - Комисија за документарно работење:
    1. состанок одржан на 12.03.2019 година со Царинската управа
    2. состанок одржан на 23.04.2019 година
    3. состанок одржан на 24.10.2019 година
    4. состанок одржан на 14.11.2019 година
    5. на 26.11.2019 година состанок со претставници од Јавно претпријатие за државни патишта
    6. на 05.12.2019 година состанок со претставници на Царинска Управа
    7. на 12.12.2019 година состанок со претставници на Заедница на Единиците на Локалната Самоуправа на Република Северна Македонија (ЗЕЛС)
    8. на 25.12.2019 година состанок со претставници од Министерството за транспорт и врски
  
  - Комисија за информативна сигурност:
    1. состанок одржан на 15.05.2019 година
    2. состанок одржан на 07.06.2019 година
    3. состанок одржан на 25.09.2019 година
    4. состанок одржан на 25.10.2019 година
    5. на 03.12.2019 година - скајп состанок со претставници од Комисијата за информативна сигурност, извршниот секретар и г-дин Џај Тикам за финтех и дигиталната трансформација во банкарскиот сектор во РСМ
  
  - Комисија за работење со хартии од вредност:
    1. состанок одржан на 15.03.2019 година ,
    2. состанок одржан на 19.03.2019 година ,
    3. состанок одржан на 20.06.2019 година ,
    4. состанок одржан на 08.07.2019 година ,
    5. состанок одржан на 09.07.2019 година ,

6. состанок одржан на 10.07.2019 година ,
  7. состанок одржан на 19.03.2019 година ,
  8. состанок одржан на 12.12.2019 година ,
- Комисија за човечки ресурси
    1. состанок одржан на 25.11.2019 на кој беше предложен претседавач и заменик претседавач на Комисијата и се разгледа Деловникот на работа

Во рамките на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА може да се организираат и да дејствуваат постојани и повремени работни тела, одбори и други облици на организирање и работење, заради ефикасно остварување на специфичните интереси во одредена дејност. Во 2019 година во рамките на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА функционираа следните облици на организирање и работење:

- Работна група за проектот на НБРСМ за финансиско известување ИСИДОРА
- Одбор за избор и следење на референтни банки
- Работна група за зголемување на ефикасноста во процесот на присилна наплата при НБРСМ
- Работна група за утврдување предлог за соработка помеѓу АБИТ и МБА
- Работна група за предлог - Закон за финансиски инструменти
- Работна група за разгледување на можностите и потенцијалните аспекти за законско уредување на криптовалути, криптосредствата, односно виртуелните средства во целост во Управата за финансиско разузнавање

Согласно склучениот Меморандум за соработка со АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари, АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари во 2019 година има одржано 5 состаноци Извршниот и Надзорниот одбор на здружението во просториите на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА.

## ***2. Склучени Меморандуми за соработка***

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА во 2019 година има склучено Меморандум за соработка со:

- Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје на 31.05.2019 година,
- Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 31.05.2019 година
- Банкарската асоцијација на централна и источна Европа – Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) на 28.10.2019 година

### 3. Финансиски извештај за 2019 година

За спроведување на предвидените активности во Програмата за дејствување за 2019 година, согласно финансискиот план на Македонската банкарска асоцијација за 2019 година се користени средствата собрани од членарина.

	2018	2019
<b>Приходи</b>	4.663.690,00	<b>7.480.545,00</b>
<b>Трошоци</b>	4.404.468,00	<b>6.081.036,00</b>
<b>Финансиски резултат/ ЕБТ</b>	259.222,00	<b>1.399.509,00</b>
<b>Финансиски резултат/ ЕБИТДА</b>	271.971,00	<b>1.432.165,00</b>
<b>Приходи</b>		
Приходи од членарина	4.599.710,00	7.235.058,00
Приходи од услуги	61.500,00	/
Други приходи	2.449,00	/
Пренос		245,427,00
Приходи од камати и курсни разлики	31,00	60,00
<b>Вкупни приходи</b>	4.663.690,00	<b>7.480.545,00</b>
<b>Трошоци</b>		
Канцелариски материјали	119.133,00	33.598,00
Услуги за одржување, ИТ и други	26.298,00	105.080,00
Превоз, телефон, ПТТ	41.548,00	514.442,00
Трошоци за репрезентација	733.172,00	724.265,00
Наем на простор и опрема	919.915,00	1.629.157,00
Банкарски услуги, нотарски трошоци	12.974,00	45.088,00
Службен пат	228.319,00	568.533,00
Сметководствени услуги	49.320,00	138.296,00
Услуги по договор на дело, маркетинг услуги и др.	408.248,00	277.097,00
Набавка на мебел, компјутер..	810.049,00	32.796,00
Плата	778.769,00	1.673.893,00
Членарина ЕБФ	276.723,00	338.818,00
<b>Вкупно трошоци</b>	4.404.468,00	<b>6.081.036,00</b>



Финансискиот резултат на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 година изнесува 1.399.509,00 денари.

Отстапувањето од донесениот финансискиот план за 2019 – финансиски резултат во износ од 106.409,00 денари е поради делумно реализирање на учество на претставници на комисиите на семинари, работилници и други настани од областа на нивно работење односно пониски трошоци кај ставката службен пат како и помали трошоци од предвидените кај ставките репрезентација и плата.

### ***Заклучок***

Во 2019 година поради заклучокот на Собранието поврзан со понудата на Академија за банкарство и информатичка технологија Скопје АБИТ и правното мислење во врска со учество на проекти добиено од Правната комисија не се реализираа активностите предвидени во Програмата за основање едукативен центар и за превземање активности за учество на проекти.

Во втората година на своето постоење МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА речиси целосно ја реализираше усвоената Програмата за дејствување на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 година.